



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 53/2016

Пробиштип 30.12.2016 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.53 одржана на ден 30.12.2016 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Буџет на општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1254/3;
2. Одлука за извршување на Буџетот за 2017 година бр.26-1254/4 ;
3. Одлука за вредноста на бодот на административните службеници во општина Пробиштип за 2017 година бр.26-1254/5;
4. Одлука за поддршка и сопствено учество – кофинансирање на Проект „Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредување на излетничко место во Лесново“бр.26-1254/6;
5. Одлука за поддршка и сопствено учество – кофинансирање на Проект „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“бр.26-1254/7;
6. Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација за издавање на урбанистичка согласност бр.26-1254/8 (1-11);
7. Програма за изменување на Програмата за располагање со градежното земјиште во општина Пробиштип бр.26-1254/9;
8. Програма за работа на Советот за 2017 година бр.26-1254/10;
9. Програма за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ за 2017 година со финансов план за 2017 година бр.26-1254/11;
10. Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип за период од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година бр.26-1254/12;
11. Согласност за потпишување на Анекс на Договор бр.1 на Основен Договор со ЈП ХС „Злетовица“ бр.26-1254/13;
12. Програма за работа на ТППЕ – Пробиштип за 2017 година и Програма за тековно оперативни трошоци на ТППЕ – ППробиштип за 2017 година бр.26-1254/14;
13. Програма за енергетска ефикасност за 2017 година бр.26-1254/15.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-1254/17
30.12.2016 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 28, став 1 од Законот за финасирањето на единиците на локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година донесе:

Б У Џ Е Т на општина Пробиштип за 2017 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година се состои од:

I.	ВКУПНИ ПРИХОДИ	359.844.000
	Даночни приходи	38.830.000
	Неданочни приходи	13.550.000
	Капитални приходи	77.410.258
	Приходи од дотации	115.621.000
	Трансфери	82.928.742
	Приходи од донации	31.504.000
II.	ВКУПНИ РАСХОДИ	356.844.000
	Од утврдени намени	356.544.000
	Резерви	300.000
III.	ДЕФИЦИТ	3.000.000
IV.	ФИНАНСИРАЊЕ	-3.000.000
	Прилив	0
	Домашни приливи	0
	Приливи од странски заем	0
	Одлив	3.000.000
	Отплата на главница	3.000.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходите, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Член 3

Буџетот на Општината за 2017 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општината, а ќе се применува од 1 Јануари 2017 година.

Број 26-1254/3
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011 и 192/2015) и член 94 од Статутот на општина Пробиштип ("Службен гласник на општина Пробиштип" бр. 4/2005, 25/2014 и 29/2015), му предлагам на Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, да ја донесе следната

ОДЛУКА

За извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година

Член 1

Буџетот на општина Пробиштип за 2017 година година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа одлука.

Член 2

Буџетот на општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на донации, Буџет на дотации и Буџет на заеми.

Член 3

Основниот буџет на општината се состои од: Општ, Посебен и Развоен дел.

Градоначалникот на општината подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до Советот на општината најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 4

Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземат обврски.

За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 6

Буџетските корисници не смеат да превземат обврски кои пристигнуваат во тековната година, а кои се над ододобрените средства во Буџетот на општината.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на Буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Буџетските корисници, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба во рамките на определените буџети. Прераспределбата за буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Одобрените средства во буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма, не можат да бидат намалени за повеќе од 20 % со прераспределби во тековната фискална година, а одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат да се зголемат со прераспределба за повеќе од 10%.

Член 8

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, по претходно одобрување од Советот на општината.

Буџетскиот корисник не може да врши пренамена на Буџетот со кој се зголемува Буџетот одобрен за плати и надоместоци, а се намалуваат одобрените средства за капитални инвестиции во овие буџети.

Член 9

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачките активности, Буџетот на донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и другите приливи не се реализираат односно се реализираат над (или под) планираниот износ, доставуваат барање за пренамена (намалување или зголемување) на одобрените средства во овие буџети.

Член 10

Градоначалникот на општината, во секој случај кога очекуваните приходи и други приливи на основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнината и каматата на долгот. Доколку Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни распределби на одобрените средства во Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, предлага до Советот на општината измена и дополнување на Буџетот.

Член 11

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.

За користење на одобрените средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат и планови по месеци ако тоа го побара Министерството за финансии.

Член 12

Исплатата на платата на Градоначалникот ќе се врши согласно Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката со примена на коефициент 2,90 на основица утврдена со Закон. Основица за пресметување на платата е просечната исплатена месечна плата по вработен во Републиката за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

Член 13

Исплатата на платите на вработените кои имаат статус на административни службеници ќе се врши согласно Законот за административните службеници, а вредноста на бруто бодот се утврдува со Одлука на Совет на општина Пробиштип.

Исплатата на платите на вработените кои немаат статус на административни службеници ќе се врши согласно Законот за работни односи и согласно Правилникот на општината.

Исплата на плати на вработените во ТППЕ Пробиштип ќе се врши согласно Законот за работни односи и согласно Правилникот на општината.

Член 14

На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок за патните трошоци како во член 16 од оваа одлука.

Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година. За председавачот на Советот месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се зголемува за 30% од надоместокот на советниците.

Член 15

При исплата на плати на локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет, истите се должни 5 дена пред исплатата на плата до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците : декларација за прием, ЗИР, Ф-1 , список на вработени по работни места за односниот месец за кој се однесува платата.

Член 16

Надоместокот за дневници за службено патување во земјата и странство, патните трошоци и трошоците за ноќевање ќе се исплаќаат согласно Законот, и Правилникот на Општината и подзаконските акти за утврдување надоместок за патување во странство.

Член 17

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во согласност со Законот за заштита и спасување на работникот му се исплатува помош во висина од 1 (една) последна исплатена месечна плата во органот кај што е вработен.

На работникот при одење во пензија му се исплатува двократен износ од просечната исплатена нето плата во Р. Македонија.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа на неговото семејство му припаѓа парична помош согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017 година

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и децата земено на издржување) доколку живеат во заедница , му припаѓа парична помош согласно Законот за извршување на Буџетот на РМ за 2017 година.

Сите исплати на претходно наведените надоместоци се врши врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Член 18

Користењето на средствата од Буџетот на општината при работењето на буџетските корисници се врши со набавени фактури и други документи за плаќање во кои посебно се искажуваат расходите по поделени ставки, почитувајќи ги при тоа одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавка на стока и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура, при што за должително мора да биде приложена и фискална сметка и само во ограничени поединечни износи до 6.000 денари.

Член 19

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна резерва) во износ до 3% од тековните расходи на основниот Буџет, одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот по претходно усвоен план од Советот. За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервите.

Член 20

Буџетските корисници се одговорни за извршување на расходите и другите одливи, во согласност со одобрените средства.

Буџетските корисници се должни одобрените средства да ги користат наменски во согласност со пропишаните процедури.

Секој расход и одлив од Буџетот мора да се заснова на веродостојна сметководствена документација со која се докажува обврската за плаќање.

Член 21

Средствата утврдени во основниот Буџет и распоредени во поделните програми и подпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 22

Вработување во општинската администрација се врши согласно Планот за вработување и актите за организација и систематизација на општината и за кои се обезбедени средства во буџетот на општината, Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација.

Член 23

Во случај на нови вработувања буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства од Буџетот на РМ и да приложат М-1 образец.

Член 24

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема – тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатените, односно наплатените приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други страни.

Член 25

Буџетот на општина Пробиштип се извршува од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.

Член 26

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на општина Пробиштип“, а ќе се применува од 01 Јануари 2017 година.

Број 26-1254/4
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14,48/15 и 154/15), член 36 став (1) точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.Македонија број 5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 44 од Статутот на општина Пробиштип („Службен Гласник на општина Пробиштип“ број 4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

**за утврдување на вредност на бодот за
платите на државните службеници за 2017 година**

Член 1

Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за платите на државните службеници во општина Пробиштип за 2017 година.

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година во општина Пробиштип изнесува **76,80 денари.**

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Пробиштип“, а ќе се применува со исплатата на платата за јануари 2017 година.

Број 26-1254/5
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 а во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

**За поддршка и за сопствено учество-кофинансирање на Проектот
„Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредувањена излетничко место во Лесново“**

Член 1

Општина Пробиштип дава поддршка на Проектот „Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредување на излетничко место во Лесново“ - Втора фаза, како приоритетен проект со кој општина Пробиштип ќе аплицира до Бирото за регионален развој по распишаниот јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

Општина Пробиштип ќе обезбеди сопствено учество - кофинансирање во Проектот „Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредување на излетничко место во Лесново“ - Втора фаза, со дел од вкупната вредност на проектот во висина од 15%, со средства од Буџетот на општина Пробиштип.

Член 2

Вкупната вредност на проектот „Осветлување на Лесновските монашки пештери и уредување на излетничко место во Лесново“ изнесува **3.334.718,11 денари со ДДВ**, а сопственото учество на општина Пробиштип ќе изнесува 15% од вкупната вредност или **500.207,72 денари**.

Член 3

Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/6
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 43 а во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За поддршка и за сопствено учество - кофинансирање на Проектот „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“

Член 1

Општина Пробиштип дава поддршка на проектот „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“ како приоритетен проект со кој општина Пробиштип ќе аплицира до Бирото за регионален развој по распишаниот Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата.

Општина Пробиштип ќе обезбеди сопствено учество - кофинансирање во Проектот „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“ со дел од вкупната вредност на проектот во висина од 50%, со средства од Буџетот на општина Пробиштип.

Член 2

Вкупната вредност на проектот „Реконструкција на зграда - Дом на стари занаети во Злетово“ изнесува **2.799.892,20 денари со ДДВ**, а сопственото учество на општина Пробиштип ќе изнесува 50% од вкупната вредност или **1.399.946,00 денари**.

Член 3

Одлуката влегува во сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/7
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.Весник на РМ“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.Гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **A4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.392 , МВ Церот, КО Шталковица , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Мијалче Монеvски** со адреса на живеење на ул.„Х.Т.Карпош,, бр.13 од Пробиштип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Мијалче Монеvски и Моне Монеv**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-1
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.3797** , **МВ Три Круши**, **КО Пробиштип** , **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Циле Јаков** со адреса на живеење на ул.„**Јаким Стојковски**„ **бр.121** од Пробиштип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Циле Јаков**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-2
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.4839** , **МВ Друмишица**, **КО Пробиштип** , **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Блажо Игнатов** со адреса на живеење на ул.„**Пластица**„ **бр.14** од Пробиштип.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Блажо Игнатов**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-3
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.2054 и 1914/1** , **МВ Долно Поле, КО Бунеш** , **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Васил Сентовски** со адреса на живеење на **ул.„Јане Сандански,, бр.2 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Васил Сентовски и Република Македонија**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип односно с.злетово или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-4
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15 , 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.1946/1** , **МВ Долно Поле, КО Бунеш** , **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Велин Ивановски** со адреса на живеење на **ул.„11-ти Октомври,, бр.6 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Велин Ивановски**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-5
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.3518/1** , **МВ Грамади**, **КО Пробиштип** , **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Гоце Зојков** со адреса на живеење на **ул.„Вељко Влаховиќ,, бр.3/10 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Гоце Зојков**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-6
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа со помошен простор)** изграден на **КП.бр.3848/1** , **МВ Грујач**, **КО Пробиштип** , **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Ѓорѓи Тодосов** со адреса на живеење на **ул.„Никола Карев,, бр.1 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Ѓорѓи Тодосов**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа со помошен простор**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-7
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.390 и 387 , МВ П.Пат, КО Лезово , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Стојадин Ангелов** со адреса на живеење на **ул.,Тодор Чангов 39,, бр.3, Општина Аеродром, Скопје**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Стојадин Ангелов и Република Македонија**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип односно с.злетово или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-8
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 временно сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.2286 , МВ Голема Нива, КО Кундино , Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Стојан Антиќ** со адреса на живеење на **ул.,Миро Барага,, бр.222 од Пробиштип**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Стојан Антиќ**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-времено сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-9
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.702 и 696/1**, **МВ Баково, КО Злетово**, **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Тодор Витанов** со адреса на живеење на **ул.„Маршал Тито,, од Злетово**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на **Тодор Витанов и Република Македонија**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип односно с.злетово или ќе се донесе друг вид на урбанистичка планска документација и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-времено сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-10
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15 и 217/15) и член 15 од Статутот на Општина Пробиштип („Сл.гласник на Општина Пробиштип“ бр.6/2006), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација за издавање на урбанистичка согласност

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува дека Општина Пробиштип со идна урбанистичко-планска документација ќе го вклопи бесправно изградениот објект од локално значење со намена **А4 времено сместување (викенд куќа)** изграден на **КП.бр.399 и КП.бр.400**, **МВ Церот, КО Шталковица**, **Општина Пробиштип**, изграден од страна на **Томе Монеvски** со адреса на живеење на **ул.„Роза Петрова,, бр.45 од Кочани**.

Член 2

Со важечката урбанистичка планска документација бесправниот објект е изграден надвор од планскиот опфат и не се наоѓа во потенцијално нестабилна зона, а земјиштето на кое е изграден објектот е во сопственост на лицето **Станко Монеv и Лазо Монеv**.

Член 3

Се утврдува дека во идната урбанистичко-планска документација ќе се изврши проширување на планскиот опфат на град Пробиштип и идната урбанистичко-планска документација ќе биде со намена **А4-домување-временно сместување во викенд куќа**.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1254/8-11
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 114 став 3 од Деловникот за работа на Советот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.5/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА

За работа на Советот на општина Пробиштип за 2017 година

ВОВЕД:

Советот на општина Пробиштип работи согласно одредбите од Законот за локална самоуправа, Статутот на општината а притоа раководејќи се од законските одредби на законите кои се во функција на децентрализацијата, како и роковите утврдени со нив. Раководејќи се од тоа секоја година Советот донесува Програма за работа во која се утврдени роковите и изготвувачите на материјалите кои се доставуваат до Советот на разгледување и усвојување.

Програмата за работа на Советот на општина Пробиштип е една смерница за работа на Советот во тековната календарска година и не претставува цврста рамка бидејќи истата може да се дополнува и со други актуелни тематски и нормативни прашања кои ќе произлезат во тековната година.

Исто така Законот овозможува директно вклучување на граѓаните во покренување на иницијативи, предлози, сугестии за решавање на одредени прашања од интерес на самите граѓани, или индиректно преку свои избрани претставници во органите на локалната самоуправа, кои не се влезени во програмата на Советот, но Советот ќе ги стави на дневен ред доколку се појави таква потреба.

1. ТЕМАТСКИ ПРАШАЊА И НОРМАТИВЕН ДЕЛ

1. Програма за работа на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за 2017 година, и Финансов план за 2017 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев-Пробиштип
Рок: 31 Јануари
2. Извештај за работата на ТППЕ на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: ТППЕ-Пробиштип
Рок: 31 Јануари
3. Програма за работа на Единицата за против пожарна заштита за 2017 година
Изготвувач: ТППЕ-Пробиштип
Рок: 31 јануари
4. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за период од 01.01 до 31.12.2016 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања
Рок: 31 јануари
5. Одлука за усвојување на Извештајот од реализираниот попис на основни средства, опрема, инвентар, материјали, обврски, побарувања, хартии од вредност и парични средства на благајна и жиро сметка на општина Пробиштип со состојба на ден 31.12.2016 година.
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања
Рок: 31 јануари
6. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 31.12.2016 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип

- Рок: 31 јануари
7. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на општина Пробиштип за период од јули до декември 2016 година
Изготвувач: ПС Пробиштип
Рок: 28 Фебруари
 8. Одлука за усвојување на Предлог-планот за запишување на ученици во учебната 2017/2018 година во СОУ „Н.Н. Борче“ – Пробиштип
Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со СОУ „Н.Н.Борче,,
Рок: 28 Фебруари
 9. Одлука за усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година.
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет и ЛЕР
Рок: 31 Март
 10. Извештај за работата и финансов извештај со завршна сметка на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 31 Март
 11. Извештај за работата и финансов извештај на Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип за 2016
Изготвувач: Дом на култура Злетовки Рудар-Пробиштип
Рок: 31 Март
 12. Финансов извештај за работата на ОУ „Браќа Миладиновци,, за 2016 година
Изготвувач: ОУ „Браќа Миладиновци,, - Пробиштип
Рок: 31 Март
 13. Финансов извештај за работата на ОУ „Никола Карев,, за 2016 година
Изготвувач: ОУ „Никола Карев,, - Пробиштип
Рок: 31 Март
 14. Финансов извештај за работата на ОСУ „Н.Н.Борче,, - Пробиштип за 2016
Изготвувач: ОСУ „Н.Н.Борче,, - Пробиштип
Рок: 31 Март
 15. Финансов извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев,, - Пробиштип за 2016
Изготвувач: ЈОУДГ „Гоце Делчев,, - Пробиштип
Рок: 31 Март
 16. Извештај за остварување на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
 17. Извештај за остварување на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
 18. Извештај за остварување на Програмата за изградба и одржување на улично осветление на територијата на општина Пробиштип за 2016
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
 19. Извештај за остварување на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2016
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
 20. Извештај за остварување на Програмата за одржување на јавната чистота за 2016
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици и ЈКП Никола Карев
Рок: 30 Април
 21. Извештај за остварување на Програмата за одржување на паркови и зеленило за 2016 година
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици и ЈКП Никола Карев
Рок: 30 Април
 22. Извештај за остварување на Програмата за урбанистичко планирање и ЛЕР на општина Пробиштип за 2016 година

- Изготвувач: Одделение за урбанизам и Одделение за ЛЕР и заштита на животна средина
Рок: 30 Април
23. Извештај за реализација на програмата за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општиназа 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
24. Извештај за реализација на Акциониот план за социјална заштита за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
25. Извештај за реализација на акциониот план за работа на Ком исјата за еднакви можности за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
26. Извештај за реализација на акциониот план за реализација на активностите на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
27. Изврштај за реализација на програмата за активноти на општина Пробиштип во областа за заштитата и спасувањето за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
28. Извештај за реализација на програмата за одбележување на празници манифестации и настани во општина Пробиштип за 2016 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
29. Извештај за реализација на програмата за работа на инспекциското одделени за 2016 година
Изготвувач: Инспекциско одделение
Рок: 30 Април
30. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за првиот квартал од 2017 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања на општина Пробиштип
Рок: 30 Април
31. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 31.03.2017 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок: 30 Април
32. Информација за јавната безбедноста и безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на општина Пробиштип за првите шест месеци од 2017
Изготвувач: МВР-ОВР-Пробиштип
Рок: 31 Јули
33. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за вториот квартал од 2017 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања општина Пробиштип.
Рок: 31 Јули
34. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.06.2017
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 31 Јули
35. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.06.2017 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок: 31 Јули
36. Извештај за работа на ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип за учебната 2016/17
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип
Рок: 31 Август
37. Извештај за работа на ОУ Никола Краев -Пробиштип за учебната 2016/17
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок: 31 Август
38. Извештај за работа на ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип за учебната 2016/17
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Норче-Пробиштип
Рок: 31 Август

39. Извештај за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип за учебната 2016/17
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 31 Август
40. Буџетски календара за изработка на буџет за 2018 година
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет
Рок: 30 Септември
41. Програма за работа на ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип за учебната 2017/2018
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци
Рок: 30 Септември
42. Програма за работа на ОУ Никола Карев-Пробиштип за учебната 2017/2018
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок 30 Септември
43. Програма за работа на ОСУ Н.Н.Борче -Пробиштип за учебната 2017/2018
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип
Рок: 30 Септември
44. Програма за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев -Пробиштип за учебната 2017/2018
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Септември
45. Извештај за остварување на буџетот на општина Пробиштип за третиот квартал од 2017 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања на општина Пробиштип
Рок: 31 Октомври
46. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.09.2017
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 31 Октомври
47. Изменување и дополнување на буџетот на општина Пробиштип за 2017 година
Рок: 15. Ноември
48. Програма за уредување на градежно земјиште на територијата на општина пробиштип за 2018
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
49. Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2018
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
50. Програма за изградба и одржување на улично осветление на територијата на општина Пробиштип за 2018 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
51. Програма за енергетска ефикасност за 2018 година на општина Пробиштип
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
52. Програма за одржување на јавната чистота за 2018 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи
Рок: 15 Ноември
53. Програма за одржување на паркови и зеленило за 2018 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи работи
Рок: 15 Ноември
54. Програма за урбанистичко планирање за 2018 година
Изготвувач: Одделение за урбанизам
Рок: 15 Ноември
55. Програма за ЛЕР за 2018 година
Изготвувач: Одделение за ЛЕР и заштита на животната средина
Рок: 15 Ноември
56. Програма за одбележување на празници и манифестации во општина Пробиштип за 2018 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности во општина Пробиштип
Рок: 15 Ноември
57. Програма за заштита и спаување на територијата на општина Пробиштип за 2018 година

Изготвувач: Одделение за општествени дејности во општина Пробиштип

Рок: 15 Ноември

58. Акциониот план за социјална заштита за 2018 година

Изготвувач: Одделение за општествени дејности

Рок: 15 Ноември

59. Акциониот план за работа на Комисијата за еднакви можности за 2018 година

Изготвувач: Одделение за општествени дејности

Рок: 15 Ноември

60. Акциониот план за работа на ОСБСП на општина Пробиштип за 2018 година

Изготвувач: Одделение за општествени дејности

Рок: 15 Ноември

61. Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина за 2018 година

Изготвувач: Одделение за општествени дејности

Рок: 15 Ноември

62. Програмата за работа на инспекциското одделение за 2018 година

Изготвувач: Инспекциско одделение

Рок: 15 Ноември

63. Програма за работа на Дом на култура Злетовски Рудар Пробиштип за 2018 година

Изготвувач: Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип

Рок: 15 Декември

64. Предлог -Буџет на општина Пробиштип за 2018 година

Изготвувач: Одделени за финансии и буџет

Рок: 15 Декември

65. Одлука за извршување на буџетот на општина Пробиштип за 2018 година

Изготвувач: Одделени за финансии и буџет

Рок: 15 Декември

66. Програма за работа на Советот на општина Пробиштип за 2018 година

Изготвувач: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет

Рок: 15 Декември

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/10
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, расправајќи по Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип со Финансов план за 2017 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип со Финансов план за 2017 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип со Финансов план за 2017 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип бр.01-197/1 од 22.12.2016 година и Финансов план за 2017 година бр.01-198/1 од 22.12.2016 година

Член 3

Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/11
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

Врз основа на член 5 став 3 и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 112/13 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година бр.26-1070/1 од 15.11.2016 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

За давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година бр.26-1070/1 од 15.11.2016 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2016 година до 30.09.2016 година бр.26-1070/1 од 15.11.2016 година усвоен со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-803/1 од 11.11.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/12
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, расправајќи по Одлуката на УО на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за давање согласност за потпишување на Анекс Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип бр.02-801/1 од 11.11.2016 година, ја донесе следната :

СОГЛАСНОСТ

на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за потпишување на Анекс Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за потпишување на Анекс Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип бр.02-801/1 од 11.11.2016 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Барањето од ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за давање на Согласност на Одлуката за потпишување на Анекс Договор бр.1 на основниот Договор со ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип бр.26-1070/1 од 15.11.2016 година, усвоена со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-801/1 од 11.11.2016 година и примерок од Анекс Договор бр.1 бр.03-1057/1 од 28.10.2016 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/13
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.Гласник на општина Пробиштип 4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 30.12.2016 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

за усвојување Програмата за работата на Територијалната противпожарна единица Пробиштип за 2017 година со Програма за тековно оперативни трошоци за 2017 година

Член 1

Се усвојува Програмата за работата на територијалната противпожарна единица Пробиштип за 2017 година со Програма за тековно оперативни трошоци за 2017 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работата на територијалната противпожарна единица Пробиштип за 2017 година со Програма за тековно оперативни трошоци за 2017 година.

Член 3

Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1254/14
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6, 7 и 11 од Статутот на Општина Пробиштип ("Службен гласник на Општина Пробиштип" бр.4/2005), а во врска со Законот за енергетика, Советот на општина Пробиштипа го донесе следниот:

План за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2017 година

Општина Пробиштип има значителен потенцијал за зголемување на енергетска ефикасност во јавните објекти и тоа: општинските административни згради, основните и средни училишта, зградите на детската градинка, зградите на домот на културата, спортските сали и уличното осветление. Трошоците за енергија (електрична и топлинска) за јавните објекти во надлежност на Л.С. завземаат повеќе од 5%- 10% од вкупниот буџет на општината, а се очекува годишен раст од цели (10-15)%, овој раст се должи пред се на зголемување на цената на енергенсите. Исто така трошоците за потрошена електрична енергија за јавно (т.н.улично) осветлување се на ниво од околу 4% од вкупниот буџет на општина Пробиштип, кој реално може да се намали за (40-50)% со замена на постојните со нови т.н. штедливи светилки.

Со цел да се намалат трошоците и потрошувачката на енергија и да се подобрат внатрешните услови на зградите за образование (основните училишта и детските градинки) од една страна и уличното осветление од друга страна, потребно е истите да се реконструираат, целосно или делумно, и во нив да се применат мерки за енергетска ефикасност.

Генералната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност (МЕЕП) во општина Пробиштип е да се намали потрошувачката на енергија во зградите под општинска управа и уличното осветление во општината, а со тоа да се намали и емисијата на јаглероден диоксид. Намалувањето на емисиите на јаглероден диоксид секако може да има огромно влијание врз ефектот на стаклена градина, а со тоа и на глобалното затоплување. Концентрација на CO₂ сега е зголемена за околу 0,4 % годишно на глобално ниво. Јаглерод диоксидот (хемиска формула: CO₂) е хемиско соединение составено од два кислородни атоми и еден атом на јаглерод. Тоа е гас без боја и мирис. Потезок е од воздухот и не гори.

Најголем дел на јаглерод диоксид се добива од согорување на фосилните горива. Фосилните горива (јаглен и нафта) содржат големо количество на јаглерод. Кога се запалени, тој јаглерод се ослободува во атмосферата во вид на CO₂, што доведува до зголемување на неговата концентрација во атмосферата. Износ на CO₂ зависи од видот на фосилното гориво.

Главни извори на CO₂ при согорување на фосилни горива со застапеност се: течни горива (бензин, нафта) 36 %, цврсти (јаглен) 35 %, гасни (природен гас) 20 %, производство на цимент 3 %, согорување на индустриски гасови со помалку од 1 % итн.

Со имплементацијата ќе се постигнат и други специфични цели, и тоа:

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

- Намалена потрошувачка на енергија и заштеда на средства за капитални инвестиции и развој,
- Обновени енергетски системи и објекти;
- Инвестирање во технологии за супституција на електричната енергија со сончевата енергија и природниот гас и мали хидроелектрични централи,
- Подобрени санитарни услови и зголемена продуктивност и
- Зголемена свест за енергетски заштеди кај одговорните лица во општината кои носат одлуки, извршителите и крајните потрошувачи.

Во следната табела се дадени објектите што припаѓаат на секторот Администрација (општинска зграда), секторот образование поделени во две целни групи: Основни училишта и Детски градинки и Култура со објекти во Пробиштип и Злетово. За објектите е дадена вкупната грејна површина.

Табела 5 Податоци за јавни објекти третирани во програмата

Сектор: АДМИНИСТРАЦИЈА

	Грејна Површина (m ²)
Целна Група: Административни згради	
• Општинска зграда-Пробиштип	973
• Услужен и Бизнис центар-Пробиштип	255
• Услужен центар-Злетово	270
Вкупно:	1.498

Сектор: ОБРАЗОВАНИЕ

		Грејна Површина (m ²)
Целна Група: Основни, средни училишта заедно со спортски сали		
Локација на објект/ознака	Име на основно училиште	
Центар/БМ1	ОУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип	3.066
с.Пробиштип/БМ2	ОУ "Браќа Миладиновци"-Пробиштип	719
Нас.Калниште/НК1	ОУ "Никола Карев"-Пробиштип	4.979
Злетово/МТ1	ОУ "Кирил и Методи"-Злетово	2.324
Центар/ННБ1	СОУ "Н.Н.Борче"-Пробиштип	1.920
Центар/ННБ2	СОУ "Н.Н.Борче"-Пробиштип	2.049
Вкупно:		15.057

		Грејна Површина (m ²)
Целна Група: Детски Градинки		
Локација	Име на детска градинка	
Пробиштип	Цветови	1.169
Пробиштип (центар)	Срничка	607
Злетово (центар)	Изворче	1.354
Вкупно:		3.130

Сектор: Култура

		Грејна Површина (m ²)
Локација	Име на објектот	
Пробиштип	Зградана Дом на Култура Злетовски рудар	1.624
Пробиштип	Кино сала Злетовски Рудар	2.260
Злетово	Дом на култура	830
Вкупно:		4.714

Политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во согласност со државната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три години. Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на општината за одобрување односно усвојување.

Долгорочните цели на општината се:

- До 2020 година да се намали годишната потрошувачка на енергија за минимум 10%,
- До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за минимум 25%,
- Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80% од основните училишта и детски градинки во надлежност на општината,
- Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со што потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната,
- Да се намалат нивото на CO₂ емисии во атмосферата за минимум 20% во споредба со сегашното ниво,
- Зголемување на ЕЕ на општинските објекти преку преземање на конкретни мерки за заштеда на енергија (промена на врати и прозорци, ЕЕ фасада, кровни конструкции, поставување на сончеви колектори). Искористување на нови алтернативни извори на користење на енергија
- Формирање на комисија за ЕЕ во рамки на општината
- Ажурирање на база на податоци за ЕЕ
- Кампања и обуки на граѓанството за значењето на ЕЕ и подигнување на свеста за заштеда на енергија кај граѓанството
- Да се намали бројот на здравствени проблеми поврзани со внатрешната клима во училишните згради и детските градинки,
- Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во основните училишта и детските градинки со висока потрошувачка на енергија во основните училишта и детските градинки.

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:

- Функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност во одржување на базата на податоци,
- Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување на енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветление,
- Идентификација и изнаоѓање на нови донатори,
- Идентификација и користење на нови извори на енергија.

Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел да промовира и работи на:

- Создавање на свест преку ширење на добри практики,
- Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој,
- Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и енергетски фирми.

Реализирани проекти во изминатиот период:

Проекти за 2013г.	Проекти за 2014г.	Проекти за 2015г.	Проекти за 2016г.
-Поставување на сончеви колектори во детска градинка"Гоце Делчев" -Промена на азбесен кров во детска градинка "Гоце Делчев" -Промена на прозорци во СОУ	-Поставување на сончеви колектори во детска градинка -Промена на парни котли во ООУ Никола Карев -Промена на прозорци во СОУ Наум Наумовски Борче -Промена на кров и фасада на кино сала -Издавање на флаери и	-Изработена Физибилити студија за јавно осветлување во општина Пробиштип -Проект "Енергетски ефикасна градинка, пријател на природатана". Реконструкција на детска градинка во ЕЕ, промена на прозорци и	-Проект "Енергетски ефикасна градинка, пријател на природатана". (700 000 денари добиени средства од Програмата за зачувување на природата и 350 000 денари

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

<p>Браќа Миладиновци во Пробиштип -Промена на фасада и прозорци на колективна социјална зграда -Издавање на флаери и брошури за ЕЕ и кампања во основните и средните училишта за заштеда на енергија -Замена на 51 стара светилка и поставени се нови енергетски ефикасни</p>	<p>брошури за ЕЕ и кампања во основните и средните училишта за заштеда на енергија - Замети се 60 стари светилки и поставени се нови енергетски ефикасни</p>	<p>врати и поставување на фасадна изолација -Промена на светилки -Издавање на флаери и брошури за ЕЕ и кампања во основните и средните училишта за заштеда на енергија</p> <p>-Заменети се 51 стари светилки и поставени се нови енергетски ефикасни</p> <p>- Мала хидро електрана " Зелен град" Приватен инвенститор"ХИДРО – ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, на река Зеленградска со инсталиран проток од 0,100 м³ /сек и инсталирана моќност од 130кW, м.в Прозорак КО Јамиште општина Пробиштип</p> <p>- Мала хидро електрана 372 на река "Ештерец, Приватен инвенститор ДПТУ "ЕЛ – ТЕ ХИДРО" ДООЕЛ експорт импорт Скопје, на река "Ештерец" со инсталиран проток од Qинст=0,360 м³ /сек и номинална моќност од 351 kW, КО Злетово, КО Шталковица и КО Зеленград општина Пробиштип</p>	<p>сопствено учество од општина (Пробиштип)</p> <p>-Енергетски ефикасен објект-Реконструкција, адаптација на Дом на културата "Злетовски рудар" Пробиштип.Добиен проект по однос на ИПА програмата, прекугранична соработка со Р.Бугарија(12.000 000,00 ден)</p> <p>- Мала хидроелектрична централа "Ештеричка", Приватен инвенститор.ДПГПУ " ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН" ДОО Скопје, на река Ештерец со инсталиран проток од Qинст=0,270 м³ /сек и инсталирана моќност од 300 kW, КО Шталковица и КО Зеленград општина Пробиштип.</p>
---	--	--	--

Табела 1 Активности за 2017 година на ПЛАНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Акции од планот	Активност	Финансиски средства(денари)
1.Јакнење на административните капацитети	Јакнење на капацитетите на општина Пробиштип	/
	-Формирање на тим за енергетска контрола и следење на реализацијата на Програмата за ЕЕ	/
	-Зголемување на капацитетите во општина Пробиштип за следење на проблемите во	/

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

Акции од планот	Активност	Финансиски средства(денари)
	делот на ЕЕ	
	-Изработка на проекти и апликации на јавни објекти во делот на ЕЕ	Нема финансиски последици
2.Изработка на проектни задачи и тендерска документација за избор на консултантски куќи за изработка на проектна документација во делот на ЕЕ	Дефинирање на целите и активностите за изработка на проектна документација	/
3.Реконструкција, адаптација на Дом на културата "Злетовски рудар" Пробиштип	Добиен проект по однос на ИПА програмата, прекугранична соработка со Р.Бугарија(11.000 000,00 ден)	Средства од ЕУ
4.Проект -Енергетски ефикасна градинка Гоце Делчев	Аплицирање по однос на ИПА програмата, прекугранична соработка со Р.Бугарија(6.000 000,00 ден)	
5.Изработка на студија за можностите за изградба на енергетски објекти за обновливи извори на енергија	Аплицирање по повици	Нема финансиски последици
6.Реализација на дел од Планот за замена на постојните со енергетски ефикасни светилки од Физибилити студија за јавно осветлување во општина Пробиштип	Изработка на апликација за замена на светилките со енергетско ефикасни Замена на постојните светилки со Лед енергетскоефикасни светилки (1346 броја), по изготвена студија за оваа намена.	По изготвена студија за оваа намена.
7. Изградба и реконструкција на улично осветлување	<ul style="list-style-type: none"> - ул.Миро Барага во должина од 1275м (на делот од пат кај Плешенци до АМС) Нови сијалични места со енергетски ефикасно светло, комплет со метални столбови и спојни елементи - ул.Тодор Александров на делот во нас. Калниште со должина од 207м plostad Нови сијалични места со енергетски ефикасно светло, комплет со метални столбови и спојни елементи - ул. Димитар Влахов на делот во нас. Калниште со должина од 316м. Нови сијалични места со енергетски ефикасно светло, комплет со метални столбови и спојни елементи - Ул. Древенска Нови сијалични места со енергетски ефикасно светло, комплет со метални 	3. 000 000,00

Акции од планот	Активност	Финансиски средства(денари)
	столбови и спојни елементи - Ул. Добревска. Нови сијалични места со енергетски ефикасно светило, комплет со метални столбови и спојни елементи - Повеќе месни заедници по потреба. Нови сијалични места комплет со дрвен столб, кабел и светило со енергетско ефикасени светилки	
8.Ревизија на постојната и изработка на нова Програма за ЕЕ, по најнова метода за период 2017-2021 година	Подготовка на материјал	200. 000,00
9.Едукативни работилници за ЕЕ, посета на саеми и семинари	Изработка на план и временска рамка	20.000,00
Вкупно		3.220 000,00

Број 26-1254/15
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2011 ГОДИНА**

Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за работа во областа со располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1095/4 од 29.07.2011 (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.32/2011 од 01.08.2011 година) и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-866/5 од 22.05.2012 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.43/2012 од 23.05.2012 година) и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1547/8 од 30.10.2012 год. (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.48/2012 и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1058/10 од 26.08.2013 год. (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.7/2013 и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-689/11 од 26.15.2014 год.и последната (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.19/2014 и тоа како што следи:

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.53/2016

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ШТО ЌЕ БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ОТУЃУВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ													
ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ОД ДУП за УБ 7.4 и УБ 11.2 Општина Пробиштип за плански период од 2008-2013год.													
Реден број	Бр.на ГП	Вкупна површина на ГП м ²	Намена на земјиштето (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	Бр.на КП во состав на ГП	Површина за градба м ²	Бруто развиена површина	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност на земјиштето	Максимална дозволена висина м	Ка-тност		
12	ГП62	2.416	A2	сем.домув.во стан.згради	КП.1556/1 дел и КП 1012/4 дел	325	1.625	13	0,67	15.50	П+4	не е била на Совет	11-Ти Октомври
13	ГП63	2.405	A2	сем.домув.во стан.згради	КП1563дел и КП1568 дел и	325	1.625	13	0,67	15.50	П+4	не е била на Совет	11-Ти Октомври
ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ОД ДУП за УМ Бр.4 -ДЕЛ од УБ Бр.11 за плански период од 2004-2009год.													
29.	ГП21	682,91	Комерцијални	трговија	683 дел	244	732	30,66	0,92	Мах90	П+1+Пк	Не била на совет	Заден плоштад

Број 26-1254/9
30.12.2016 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.